

ПРОГРАМА

ЗА 1-во КОЛО ОД ПРВА СПОРТСКА РИБОЛОВНА ЛИГА „ПЛИВКА“ 2016 година

Согласно Правилникот за организирање на натпревари во спортски риболов во Република Македонија, усвоените Пропозиции и Календарот за спортско-риболовни натпревари во 2016 година, I коло од натпреварите во **Првата спортско-риболовна лига** во дисциплината „Пливка“ ќе се одржи на ден **15.05.2016** година на акумулација Мавровица во близината на Свети Николе.

Организатор: Македонска Риболовна Федерација
Домаќин на натпреварот: ЗСРД „Мрена“ Свети Николе

Право на учество во Првата лига, во натпреварувачката 2016 година, имаат сите РЗК со не повеќе од 2 (две) екипи доколку благовремено се пријават, ја уплатат годишната членарината на МРФ за 2016 година во висина од 3000 денари и ја платат пропишаната котизација за овој натпревар.

На патеката се активни следните видови риба: црвеноперка, белвица (плашица), црна мрена, кркушка, клен и други видови ситна риба. Дозволен е улов на сите видови на риба без ограничување на големината.

Дозволена е употреба на прибор по слободен избор без ограничување на најмала дозволена должина на риболовна трска.

Дозволен е тренинг на патеката на ден 14.05.2015 год. до 18,00 часот.

Екипите се составени од по 3 (три) натпреварувачи, 1 (еден) резервен натпреварувач и 1 (еден) капитен на екипата. Членовите на екипите, за утврдување на идентитетот, задолжително да поседуваат спортска легитимација и за 2016 год.

Програм - саатница:

до 07,00 часот - Пристигање и пријавување на екипите
од 07,00 до 07,30 часот - Извлекување на редослед и стартни места
од 07,30 до 08,00 - Подготовка за пристап на патека

08,00 часот - Пристап на стартни места -----	I сигнал
08,05 часот - Најава за проверка на храната и мамки-----	II сигнал
08,10 часот – Проверка на храната, мамките и приборот-----	III сигнал
09,20 часот – Почеток на тешка прихрана -----	IV сигнал
09,30 часот - Почеток на натпреварот -----	V сигнал
13,25 часот - Пет минути до крај -----	VI сигнал
13,30 часот - Крај на натпреварот -----	VII сигнал

15.00 часот - Соопштување на резултатите од натпреварот.

Судиски колегиум:

Делегат: Миодраг Пешиќ
Главен судија: Пеце Велевски
Секретар: Јане Томов

Зонски судии (сениори):

Владимир Иванов
Ристе Мицевски

Зонски судии (У20 и У25):

Зоран Трајковски
Ласте Симоновски

За поблиски информации обратете се на тел. 072/225-770 на претседателот на натпреварувачката комисија на МРФ Кирил Нацевски.

Натпреварувачка комисија на МРФ